



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 26 март 1971

Скопје

Број 10

Год. XXVII

Преплатата за 1971 година изнесува 100 динари. Овој број чини 4 динари. Жиро сметка бр. 401-1-16

39.

Врз основа на член 152, став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

Се прогласува Законот за заштита од градобијност, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор, одржана на 9 март 1971 година, и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 март 1971 година.

Број 03-1107
12 март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

ЗАКОН

ЗА ЗАШТИТА ОД ГРАДОБИЈНОСТ

Член 1

Со овој закон се уредува начинот на организирање и финансирање на заштитата од градобијност.

Под заштита од градобијност во смисла на овој закон се подразбира: прогнозирање, благовремено откривање, следење на развитокот и движењето на градобијните облаци како и дејствувањето врз таквите облаци со цел да се спречи создавањето на град.

Член 2

Работите за заштита од градобијност се од општ интерес за Републиката.

Член 3

Заштитата од градобијност се врши со примена на современи научно-технички достигнуања и мерки, кои поради својата заедничка основа и економски интерес, меѓузависност и комплексност условуваат координирано и единствено дејствување, и налагаат организацијата на заштитата да биде единствена за целата територија на Социјалистичка Република Македонија.

Член 4

Основната мрежа на системот за заштита од градобијност ја изградува Републичкиот хидрометеоролошки завод.

Организацијата и спроведувањето на мерките за заштита од градобијност ги врши Републичкиот хидрометеоролошки завод под условите определени со овој закон.

Член 5

Републиката ја финансира изградбата на основната мрежа на системот за заштита на градобијност (објекти и опрема во радарско-командните центри — противградобијни полигони).

Во финансирањето на редовната дејност во врска со спроведувањето на заштитата од градобијност учествуваат Републиката, општините, земјоделските организации и други заинтересирани работни организации.

Член 6

За финансирање на заштитата од градобијност се образува Републички фонд за заштита од градобијност (фонд).

Член 7

Фондот има својство на правно лице. Седиштето на Фондот е во Скопје.

Член 8

Фондот има статут. Статутот на Фондот го потврдува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 9

Социјалистичка Република Македонија, за изградба на основната мрежа на системот за заштита од градобијност, му обезбедува на Републичкиот хидрометеоролошки завод, преку Фондот, износ од 9 милиони динари.

Средствата од претходниот став ќе се одобруваат според динамика што ќе ја утврди Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 10

Републичкиот хидрометеоролошки завод ќе ги користи средствата од претходниот член според програмата што ја донесува Фондот.

На програмата од претходниот став дава согласност Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 11

Извори на приходите на Фондот се:

1. средствата што се обезбедуваат од буџетот на Социјалистичка Република Македонија во висина од 1% од основницата за пресметување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност, и тоа од општините на чие подрачје е организирана заштита од градобијност;

2. средствата што ги обезбедуваат општините;

3. средствата што ќе ги издвојуваат работните организации;

4. кредити;

5. каматите од средствата на Фондот; и

6. други приходи.

Член 12

Средствата на Фондот од претходниот член служат за финансирање на редовната дејност во врска со спроведувањето на заштитата од градобијност, и се користат врз основа на годишен финансиски план.

Член 13

Средствата на Фондот од член 11, точка 1 се користат откако општините, на чие подрачје се врши заштита од градобијност, ќе обезбедат учество во Фондот најмалку во висина од 2% од основницата за пресметување на придонесот од личен доход од земјоделска дејност.

Член 14

Правата и обврските меѓу Фондот и Републичкиот хидрометеоролошки завод, како и меѓу Фондот и учесниците во финансирањето на заштитата од градобијност, се утврдуваат со договор, по правило, за повеќе години.

Член 15

Со финансискиот план средствата се распоредуваат по намени и износи.

На финансискиот план дава согласност Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 16

За извршување на финансискиот план се составува завршна сметка што ја одобрува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 17

Со Фондот управува Управен одбор кој се состои од претседател и 14 членови што ги именува Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Мандатот на претседателот и на членовите на Управниот одбор трае 4 години.

Член 18

Управниот одбор на Фондот:

1. го донесува статутот на Фондот;
2. го донесува годишниот финансиски план и завршната сметка;
3. го контролира користењето на одобрените средства;
4. го задолжува Фондот; и
5. врши и други работи определени со закон и со статутот на Фондот.

Член 19

Претседателот на Фондот го претставува и застапува Фондот. Тој е наредбодател за извршување на финансискиот план на Фондот.

Член 20

Стручните и административните работи на Фондот ги врши Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство.

Член 21

Со цел да се обезбеди истовремено одвивање на безбеден воздушен сообраќај и непречено дејствување на заштитата од градобијност, Републичкиот хидрометеоролошки завод и надлежната служба за контрола на летањето преку постојана врска го усогласуваат летањето со потребата од дејствување на заштитата од градобијност.

Член 22

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на неговото објавување во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

40.

Врз основа на член 5 од Законот за Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството („Службен весник на СРМ“ број 22/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 март 1971 година и на седницата на Стопањскиот собор, одржана на 10 март 1971 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА

I

Се дава согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1971 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството на седницата одржана на 11 ноември 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1162

11 март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

41.

Врз основа на член 2, став 1 од Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството („Службен весник на СРМ“ бр. 32/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 март 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 9 март 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПАТИШТА ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПАТНАТА МРЕЖА ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се дава одобрение на Програмата на Републичкиот фонд за патишта за користење на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1971 година за финансирање на патната мрежа во Социјалистичка Република Македонија, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за патишта, на седницата одржана на 5 февруари 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1161

11 март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

42.

Врз основа на член 2 став 1 од Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството во 1971 година („Службен весник на СРМ“ бр. 32/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 март 1971 и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 март 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ВОДИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ВО 1971 ГОДИНА ЗА ДОВРШУВАЊЕ НА ИЗГРАДБАТА НА ПОРОИТЕ НА МЕЛИОРАТИВНИТЕ СИСТЕМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

I

Се дава одобрение на Програмата на Републичкиот фонд за води за користење на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството во 1971 година за довршување на изградбата на пороите на мелиоративните системи во Социјалистичка Република Македонија, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за води, на седницата одржана на 8 март 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1160
11 март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

43.

Врз основа на член 2, став 1 од Законот за распределба на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството („Службен весник на СРМ“ број 32/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 март 1971 година и на седницата на Стопанскиот собор, одржана на 10 март 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ ОДОБРЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ ВО РУДАРСТВОТО ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИНВЕСТИЦИИ ВО СТОПАНСТВОТО ЗА 1971 ГОДИНА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА

I

Се дава одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за користење на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1971 година за финансирање на рударските истражувања, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството, на седницата одржана на 14 јануари 1971 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1159
11 март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

44.

Врз основа на член 19 од Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор одржана на 10 март 1971 година, и на седницата на Соборот на општините одржана на 10 март 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИТЕ СУДОВИ ВО СКОПЈЕ, ШТИП И БИТОЛА

I. Се избираат за судии:

1. МИТКО ЗИКОВ, за судија на Округниот суд — Скопје;
2. ВАСИЛ ПЕТКОВСКИ, за судија на Округниот суд — Скопје;
3. ТОМО ПАРЧЕКЛИЕВ, за судија на Округниот суд — Штип;
4. АЛЕКСАНДАР ПОПОВСКИ, за судија на Округниот суд — Штип; и
5. ВАНГЕЛ ГАГАЧЕВ, за судија на Округниот суд — Битола.

II. Оваа одлука влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1148
11 март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

45.

Врз основа на член 23 од Законот за талентираноста и успехот на младите („Службен весник на СРМ“ бр. 32/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 март 1971 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 март 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ПРВИОТ УПРАВЕН ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА СТИМУЛИРАЊЕ ТАЛЕНТИРАНОСТА НА МЛАДИТЕ

I. За претседател на првиот Управен одбор на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите (Фонд) се именува д-р Славчо Бахчеванциски, проректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ во Скопје и професор на Природно-математичкиот факултет — Скопје.

II. За членови на Фондот се именуваат:

1. РИСТО МАРКОВСКИ — новинар;
2. д-р ДИМИТАР ХРИСОХО, професор на Медицинскиот факултет — Скопје;
3. инж. АЛЕКСАНДАР ВЕЛИЧКОВСКИ, професор на Електро-машинскиот факултет — Скопје;
4. д-р НИКОЛА СОТИРОВСКИ, професор на Правниот факултет — Скопје;
5. ЛАЗО СОФИЈАНОВ, директор на Гимназијата во Кратово;
6. ЉУПЧО КОПРОВСКИ, доцент на Филозофскиот факултет — Скопје; и
7. КИРО КАМБЕРСКИ, претседател на Комисијата за образование на младите на Републичката конференција на Сојузот на младината на Македонија.

III. Свои претставници во Фондот делегираат:

1. Друштвото на математичарите, физичарите и астрономите на Македонија;
2. Органско-хемиската индустрија „Наум Наумовски — Борче“ — Скопје;
3. Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје;
4. „Југохром“ — електро-металуршки комбинат с. Јегуновци;
5. Фабриката „Борис Кидрич“ — Т. Велес;
6. Сојузот на инженерите и техничарите на Македонија;
7. Високата музичка школа — Скопје;
8. Стопанската комора на Македонија;
9. Здружението на филозофите и социолозите на Македонија;
10. Републичкиот фонд за научно-истражувачки работи;
11. Друштвото на писателите на Македонија;
12. Друштвото на ликовните уметници на Македонија;
13. Сојузот на друштвата за македонски јазик и литература;
14. Здружението на педагозите на Македонија;
15. Сојузот на друштвата за народна техника;
16. Сојузот на студентите на Југославија — Скопје;
17. Радио-телевизија — Скопје.

IV. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1151

11 март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

46.

Врз основа на член 10 став 1 од Законот за Републичкиот фонд за пошумување на голините, („Службен весник на СРМ“ бр. 25/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 25 декември 1970 година, и на седницата на Соборот на општините, одржана на 10 март 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ПОШУМУВАЊЕ НА ГОЛИНИТЕ

I. За членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за пошумување на голините се именуваат:

1. ЛАЗАР КОЛИШЕВСКИ, член на Советот на федерацијата;
2. АЗЕМ ЗУЛФИКАРИ, потпретседател на Извршниот совет;

3. КИРО ГЕОРГИЕВСКИ, претседател на Секцијата за урбанизам и станбени работи на Републичката конференција на ССРМ;
4. ГОРГИ УЗУНОВ, претседател на Одборот за земјоделство и шумарство на Републичкиот собор на Собранието на СРМ;
5. ИВАН КОНДЕВ, општествено-политички работник во Републичката конференција на Сојузот на младината на Македонија;
6. ЉУПЧО КАРАНФИЛОВСКИ, полковник на ЈНА;
7. ДИМЧЕ МИЛЕВСКИ, претседател на Сојузот на друштвото „Пријатели на шумите“;
8. инж. Панде ПОПОВСКИ, доцент на Земјоделско-шумарскиот факултет — Скопје;
9. инж. ТРАЈКО НИКОЛОВСКИ, в.д. директор на Шумарскиот институт — Скопје;
10. инж. СТЕВИЦА БОЖИНОВСКИ, директор на Шумско-индустриското претпријатие „Јелак“ — Тетово;
11. ВАСИЛ ПЕЕВ, пензионер, општествено-политички работник од Скопје;
12. МИХАЈЛО ГОТЕВСКИ, директор на Гимназијата во Берово;
13. АНАСТАС ВРШКОВСКИ, претседател на друштвото „Пријатели на шумите“ — Битола;
14. ВЛАДО БОЈАЦИЕВ, директор на Националниот парк „Галичица“ — Охрид; и
15. инж. МИХАИЛ ПОП ДУЧЕВ, шумарски инженер, на работа во дрвно-индустриското претпријатие „Треска“ — Скопје.

II. Оваа одлука влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1149

11 март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

47.

Врз основа на член 4 од Законот за театрите и другите сценско-уметнички установи („Службен весник на СРМ“ бр. 16 од 1965), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10. III. 1971 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 10. III. 1971 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА АНСАМБЛОТ ЗА НАРОДНИ ИГРИ И ПЕСНИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА „ТАНЕЦ“ — СКОПЈЕ

I

Се потврдува Статутот на Ансамблот за народни игри и песни на Социјалистичка Република Македонија „Танец“ — Скопје, што го донесе Советот на Работната заедница на Ансамблот на народни игри и песни на СРМ „Танец“ — во Скопје на седницата одржана на 25. XII. 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1147

11 март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

48.

Врз основа на член 15 од Законот за научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 15/67), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10. III. 1971 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 10. III. 1971 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ГЕОЛОШКИОТ ЗАВОД — СКОПЈЕ****I**

Се потврдува Статутот на Геолошкиот завод — Скопје што го донесе Советот на Работната заедница на Геолошкиот завод — Скопје на својата седница одржана на 3. VII. 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1144

11 март 1971 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

49.

Врз основа на член 15 од Законот за научните дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 15/67), Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10 март 1971 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 10 март 1971 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА ШУМАРСКИОТ ИНСТИТУТ — СКОПЈЕ****I**

Се потврдува Статутот на Шумарскиот институт — Скопје, што го донесе Советот на Работната заедница на Шумарскиот институт — Скопје на својата седница одржана на 3. IV. 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1146

11 март 1971 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

50.

Врз основа на член 12 од Законот за високото школство во СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 10. III. 1971 година, и на седницата на Просветно-културниот собор, одржана на 10. III. 1971 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ФИЛОЗОФСКИОТ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ****I**

Се потврдува Одлуката за изменување и дополнување на Статутот на Филозофскиот факултет во Скопје што ја донесе Советот на Факултетот на седницата одржана на 20. X. 1970 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1145

11 март 1971 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

51.

Врз основа на член 50, став 3 и член 130, став 1, точка 3 од Законот за здравство, („Службен весник на СРМ“ бр. 20/70), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор одржана на 10 март 1971 година, и на седницата на Соборот на општините одржана на 10 март 1971 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА ИНСТИТУТОТ ЗА ТУБЕРКУЛОЗА НА СРМ — СКОПЈЕ**

1. Се разрешува од член на Советот на Институтот за туберкулоза на СРМ — Скопје Предраг Петровски, по неговото барање.

2. Се именува за член на Советот на Институтот за туберкулоза на СРМ — Скопје Радмила Мадевска, економист, стручно политички работник во Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила следниот ден по објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1150

11 март 1971 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

52.

Врз основа на член 123 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и точка 1 став 3 алинеа 1 од Уставниот амандман VI. Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 26 јануари 1971 година и на седницата на Соборот на општините одржана на 9 март 1971 година, разгледувајќи ги проблемите за некои појави во врска со продажбата на станбени згради и станови во општествена сопственост, констатира:

Во последниве години продажбата на станбени згради и станови во општествена сопственост сè повеќе се врши без доследно применување на одредбите на Законот за промет со земјишта и згради и Законот за стопанисување со станбени згради во општествена сопственост, што доведува до повреда на уставното начело за должноста на работната организација да ги сочува со ненамалена вредност општествените средства со кои управува.

Во повеќе случаеви продажбата на станбените згради и станови во општествена сопственост се врши со непосредна спогодба, без јавно наддавање, а најчесто по книговодствени или валоризирани цени од 1964 година и по поволни кредитни услови. Со ваквиот начин на оттуѓување на станбените згради и станови во општествена сопственост купувачите на станови се во поповолна положба во однос на другите граѓани што купуваат или градат станови на друг начин, односно што користат кредити за станбена изградба.

Преку ова се нанесува директна материјална штета на општествената заедница. При тоа надлежните органи на општините и на Републиката не користејќи ги своите законски овластувања се неефикасни во отклонувањето на овие штети.

Имајќи ја во предвид оваа состојба Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

ПРЕПОРАКА ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ И СПРЕЧУВАЊЕ НА НЕГАТИВНИТЕ ПОЈАВИ ПРИ ОТТУЃУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ И СТАНОВИ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ

I

Работните организации и општествено-политичките заедници при продажбата на станбените згради и станови во општествена сопственост, поаѓајќи од општествениот интерес и оправданоста за оттуѓување на становите, почитувајќи ги и целосно применувајќи ги постојните законски прописи за оттуѓување на станбените згради и станови во општествена сопственост треба:

— реално да се одредува почетната продажна цена на станбената зграда, односно станот, што се оттуѓува при што како основа да служи нивната прометна вредност што важи на денот на купувањето на станбената зграда односно станот;

— пред склучување на договорот за купопродажба на станбената зграда, односно и станот во општествена сопственост, да се прибави мислење од надлежниот јавен правобранител;

— да се ускладат соодветните одредби во актите со кои е регулирано прашањето на продавање на становите, како и да се утврдат објективизирани нормативи за доделување на кредити за станбена изградба.

II

Надлежните органи на општините и на Републиката, во рамките на своите надлежности и овластувања, треба ефикасно да дејствуваат во отстранувањето и спречувањето на непочитувањата на

прописите во врска со прометот на станбените згради и станови во општествена сопственост, а особено:

— општинските собранија да ја разгледаат состојбата со прометот на станбени згради и станови во општествена сопственост а работата и активностите на нивните органи да ја насочат на усогласување на состојбата со постојните прописи;

— републичкиот јавен правобранител во соработка со општинскиот јавен правобранител посебно, да преземе потребни мерки за поништување на договорите што се заклучени спротивно на законските одредби и за тоа, до крајот на месец октомври 1971 година, да го информира Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

III

Извршениот совет да го следи спроведувањето на Препораката и да предлага мерки решавањето на прашањата сврзани со продажбата на станбените згради и станови во општествена сопственост, како и до крајот на јуни 1971 година да му поднесе извештај на Собранието на СРМ за реализацијата на оваа препорака.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 03-1198
11 март 1971 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Никола Минчев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје е заведен спор од тужителот Илија Крстевски, од село Рајкова Куќа, Кумановско, против тужената Благоица Крстевска, порано од село Алгуње, сега на работа во Западна Германија, со непозната адреса, за развод на брак.

Се повикува тужената Благоица Крстевска, по татко Димковиќ, да се јави на овој суд или да ја достави својата адреса, во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас. Во противно судот ќе ѝ определи старател кој ќе ја застапува до окончувањето на спорот.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 306/71. (23)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ДЕБАР

По оставината на покојната Јовческа Каравил Деспа, домаќинка од град Дебар, умрена на 17. IX. 1970 година, се води оставинска постапка пред Општинскиот суд во Дебар. Умрената ја оставила како наследник Фана Ѓорѓи Апостолоска, со непозната адреса во територијата на СФРЈ. Бидејќи истата е со непознато место на живеење, се повикува во рок од една година, по објавувањето на овој оглас да се јави лично во судот за давање на наследничка изјава, или таква да испрати на судов. Во противно оставината ќе се реши во нејзино отсуство.

Од Општинскиот суд во Дебар, О. бр. 34/70 од
12. III. 1971 год. (22)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 469, страна 67, книга III е запишано следното: На досегашните потписници на Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци и тоа: Милков Петар, директор на општиот сектор, Галапчев Диме, советник и Јорданов Илија, шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на Агрокомбинатот „Тиквеш“ — Кавадарци се назначени следните лица: Трајче Еленов, директор на погонот преработка, Пане Малинков, шеф на внатрешен промет и Перо Арсов, шеф на сметководството, кои истиот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Јанаки Мицев, главен директор, Петар Андов, финансиски директор, Данев Никола, шеф на извозот и Сарафов Ванчо, сметано од 18. VIII. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 678 од 25. IX. 1970 год. (1802)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 165, страна 523, книга III е запишано следното: Кон Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје се присоединува Градежното претпријатие „Вардар“ — Неготино Вардар, согласно со одлуката бр. 02-9728 од 13. VII. 1970 година, на работничкиот совет на „Гранит“ — Скопје и одлуката бр. 0301-255/1 од 20. VII. 1970 година, на работничкиот совет на Градежното претпријатие „Вардар“ — Неготино Вардар.

Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Градежното претпријатие „Вардар“ — Неготино Вардар, бидејќи се присоединува кон Градежното претпријатие „Гранит“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 02-9728 од 13. VII. 1970 година, на работничкиот совет и одлуката бр. 0301/1 од 20. VII. 1970 година, на работничкиот совет на Градежното претпријатие „Вардар“ — Неготино Вардар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 657/21. X. 1970 година. (1806)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 280, страна 390, книга VI е запишано следното: Дејноста на Керамичката индустрија „Кис“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 2. II. 1970 година, се проширува и со: производство на сите видови керамички производи и шамотно брашно како и продажба на големо и мало на експлоатација на глина и кварцен песок, за потребите на своето производство, како и за продажба на големо и мало.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 665 од 25. IX. 1970 година. (1810)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 881, страна 107, книга IV е запишано следното: На досегашниот потписник на Дрвно-производственото трговско претпријатие на големо и мало „Просперитет“, Скопје — Бутел I Николовски Трипун Благоја, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. директор на споменатото претпријатие е назначен Величковски Киро Драги, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначените потписници и тоа: Колев Ристо, шеф на сметководството и Блажевски Антон Трајан, технички директор, сметано од 3. VII. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 549 од 28. IX. 1970 година. (1812)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1046, страна 217, книга V е запишано следното: Досегашниот в. д. директор на „Електротерма“ — монтажно електро-инсталатерска задруга — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бр. 72, Димитровски Димитар е назначен за директор, со одлуката бр. 112 од 24. VI. 1968 година, на работната заедница на задругата и истата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, сметано од 1. VII. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 766/68 од 28. IX. 1970 година. (1820)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 673, страна 971, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Деловното здружение „Македонски ракотворби“ — Скопје Ташко Грујовски, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За директор на Деловното здружение „Македонски ракотворби“ — Скопје е назначен Ламбе Перински, кој ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со старите регистрирани потписници и тоа: Проке Кузмановски, шеф на бирото за унапредување и Нико Филиповски, инструктор, сметано од 26. IX. 1968 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1035/68 од 30. IX. 1970 година. (1821)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1018, страна 41, книга V е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Стовариштето во Скопје, ул. „Крагујевачка“ бр. 17, на Претпријатието на големо и мало „Нова трговија“ — Кочани, согласно со одлуката бр. 1873 од 22. V. 1968 година на работничкиот совет, од одржаната седница на 20. V. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1004/68 од 8. X. 1970 година. (1824)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 78, страна 449, книга VI е запишано следното: Дејноста на „Реплек“ — претпријатие за промет со лекови — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет, од одржаната седница на 19. IX. 1969 година, се проширува и со: набавка и продажба на стоки на мало, не менувајќи ја основната регистрирана дејност на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 728 од 20. X. 1970 година. (1827)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 615, страна 539, книга II е запишано следното: Решението на овој суд, Фи. бр. 156 од 21. VIII. 1970 година, се дополнува така што раководителот на Сервисот во Скопје, ул. „Христо Ботев“ бр. 34, на Здруженото претпријатие „Искра“ — Крањ — Организација РИЗ — електроника-телекомуникација — аутомација — Загреб Матевски Владимир е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на истиот е назначен Биковски Душко, кој сервисот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето со Бојик инженер Коста, главен директор и Миљеновиќ Симо, директор на сервисно-малопродажната служба.

Потписот е поединечен.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 156 од 22. X. 1970 година. (1828)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 535, страна 61, книга III е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Комуналното претпријатие — Титов Велес, Благој Катранџиев е назначен за директор и како таков ќе го потпишува, задолжува и раздолжува претпријатието, со стариот регистриран потписник Перуш Илиев Гајдов, сметано од 22. IV. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 323 од 14. IV. 1970 година. (1835)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 203, страна 717, книга II е запишано следното: Досегашните потписници на Производното претпријатие за промет со алкохолни пијалоци „Винар“ — Титов Велес и тоа: Алексовски Симо, директор, и Велан Спасовски, книговодител, се разрешени од должност и им престанува правото за потпишување.

За нови потписници на споменатото претпријатие се назначени следните лица: Перков Томислав, в. д. директор, и Димо Жаров, в. д. шеф на сметководството, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 4. IV. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 335 од 9. X. 1970 година. (1836)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 203, страна 717, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Производното претпријатие за промет со алкохолни пијалоци „Винар“ — Титов Велес, Димо Жаров, в. д. шеф на сметководството му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в. д. шеф на сметководството на споменатото претпријатие е назначен Кочо Бушев, кој претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со стариот регистриран потписник Перков Томислав, в.д. директор, сметано од 8. VI. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 476 од 9. X. 1970 година. (1837)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 203, страна 717, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Производното претпријатие за промет со алкохолни пијалоци „Винар“ — Титов Велес и тоа: Перков Томислав, в. д. директор и Кочо Бушев, в. д. шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на Производното претпријатие за промет со алкохолни пијалоци „Винар“ — Титов Велес се назначени следните лица: Приаров Димче, в. д. директор, и Жаров Димо, в. д. шеф на сметководството, кои претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, сметано од 2. X. 1970 година.

Обврската пред банката е со два потписа.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 782 од 9. X. 1970 година. (1838)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 179, страна 213, книга III е запишано следното: Дејноста на Фабриката за порцелан и керамички плочки „Борис Кидрич“ — Титов Велес, согласно со одлуката бр. 6 од 22. XI. 1968 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 22. XI. 1968 година, се проширува и со: вршење услуги на

други правни и физички лица во машинска работилница, столарска работилница и работилница за прецизна механика.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1224/68 од 6. X. 1970 година. (1839)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 408, страна 339, книга II е запишано следното: Дејноста на Продавницата во Титов Велес, ул. „Маршал Тито“ бб, на Индустриското претпријатие „Борац“ — Травник, согласно со одлуката бр. 103/68 од 22. VII. 1968 година, на работничкиот совет од одржаната седница на 22. VII. 1968 година, на „Борац“ — Травник, се проширува и со: промет со теписи, метража, јоргани, јастуци и кебиња.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 991/68 од 8. X. 1970 година. (1840)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 91, страна 157, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на мало „Азот“ село Богомила, бидејќи се присоединува со Земјоделската задруга „Бабуна“ село Богомила, со одлуката бр. 222 од 30. VII. 1970 година, на колективите на заедничкиот состанок одржан на 27. VI. 1970 година, во Трговското земјоделско претпријатие „Азот“ село Богомила.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 739 од 22. X. 1970 година. (1842)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 316, страна 1447, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 4, на Трговското претпријатие, на големо, за промет со обувки, производи од гума, каучук и пластични маси „Обука“ — Београд, Димоски Јован е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За раководител на истата е назначен Ангеловски Глигорие кој нема да биде потписник, сметано од 20. V. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 618/68 од 25. IX. 1970 година. (1846)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 20. II. 1969 година, страна 457, ред. бр. 8 е запишано ставањето под присилна управа на Земјоделскиот комбинат „Струмичко Поле“ од Струмица. Одборот на присилната управа го сочинуваат: Патаров Ѓорѓи, претседател, Ристовски Блаже, член и Милановиќ Бошко, член.

Впишувањето на присилната управа е запишано во регистарот, врз основа на решението бр. 02-216/1 од 28. I. 1969 година, на Собранието на општината Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 43/69. (354)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. I. 1970 година, страна 556, реден број 5 е запишан престанокот на Земјоделската задруга „Црвена звезда“ од село Босилово, Струмичко, Земјоделската задруга „Бело злато“ село Еднокуќево, Струмичко и Земјоделската задруга „Вардар“ — село Сачево, Струмичко, поради тоа што истите се присоединуваат кон Земјоделско-индустрискиот комбинат „Струмица“ — од Струмица.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-557/1 од 25. VIII. 1970 година, на работничкиот совет на комбинатот и записникот од одржаниот референдум на земјоделските задруги: „Вардар“ с. Сачево, бр. 382 од 10. VIII. 1969 год., „Црвена звезда“ село Босилово, бр. 03-514 од 31—VII. 1969 година, и „Бело злато“ бр. 158 од 21. VIII. 1969 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 2/70. (363)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 17. VII. 1969 година, страна 525, реден број 10 е запишан престанокот на Земјоделскиот комбинат „Плодно Поле“ од Струмица.

Престанокот на комбинатот е запишан во регистарот, врз основа на одлуката бр. 02-896/3 од 30. VI. 1969 година, на работничкиот совет на истиот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 249/69. (742)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 8. VII. 1969 година, страна 544, реден број 1 е запишано основањето на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Струмица“, со седиште во Струмица, постанат по пат на соединување на следните работни организации:

Земјоделско-преработувачки комбинат „Моша Пијаде“, Струмица, Земјоделски комбинат „Плодно ство“ село Пиперово и Земјоделска задруга „5 Кон-Поле“ село Хамзали, Земјоделски комбинат „Струмичко Поле“ село Василево, Земјоделска задруга „Градинар“, с. Банско, Земјоделска задруга „Единство“ село Пиперово и Земјоделска задруга „5 Конгрес“ село Сушица.

Комбинатот ќе ги обавува следните дејности:

I. Земјоделство:

1. Производство и организација на земјоделско производство на сопствена економија и на економијата на индивидуални производители по пат на кооперација.

2. Вршење на секакви услуги со машинска обработка на површините од индивидуалниот сектор на договарање, снабдување и производство на репроматеријали.

3. Производство и откуп на суров тутун, памук, свилени кожурци, маково семе, кикирики и други индустриски култури од сопствено производство и од производството на индивидуалните производители по пат на кооперација и од трети лица, на големо и мало.

4. Преработка и продажба на селско-стопански производи, на големо и мало.

5. Превоз на сопствени превозни средства на сопственото производство и превоз по пат на услуги, на трети лица.

6. Превоз на сопствени автобуси за свои потреби.

7. Производство, преработка и промет на алкохолни и безалкохолни пијалоци, на големо и мало.

8. Производство, преработка и промет на сите видови млечни производи, на големо и мало.

9. Производство, одгледување и промет со приплоден (елитен) и матичен сточарски материјал.

10. Обавување на угостителска дејност.

II. Преработка и услуги:

1. Клање на сите видови жива стока и живина, на големо и мало.

2. Преработка на техничка маст.

3. Преработка на сите видови меса и месни производи, на големо и мало.

4. Преработка на сите нус производи од клање на жива стока и живина.

5. Преработка и промет на овошје и зеленчук, на големо и мало.

6. Преработки на овошје во алкохол.

7. Производство и промет на мраз, на големо и мало.

8. Смирзување и разладување на сите видови селско-стопански и сточарски производи.

III. Промет на големо и мало:

1. Производство на гума, каучук и пластични маси.

2. Туткал, текстил, кратка и плетена стока и конфекција.

3. Галантериска и базарска стока и играчки.

4. Крзнена стока.

5. Седларска кожна и ременарска стока и прибор.

6. Железна и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор.

7. Моторни возила, резервни делови и прибор.

8. Земјоделски машини и алат, вештачки ѓубрива и средства за заштита на растенијата.

9. Нафтени деривати, мазива, масло и масти.

10. Рибарски материјали и прибор.

11. Пчеларски материјали и прибор.

12. Електротехнички материјали.

13. Бои, лакови, хемикалии и прибор.

14. Графевински материјали.

15. Санитарни и индустриски материјали.

16. Стакло, порцелан и керамичка стока.

17. Намештај.

18. Канцелариски материјал, хартија за пишување и школска.

19. Стока и сточна храна.

20. Житарица и млински преработки.

21. Семенска стока.

22. Прехранбени артикли и потреби за домашна (куќна) потреба.

23. Деликатесни производи.

24. Леб и печива.

25. Сурова кожа, волна и крзно, животински отпадоци и влакна.

26. Индустриско растение и лековити растенија.

27. Мешовита индустриска стока.

28. Отпадоци, стари предмети (ствари).

29. Техничка стока за снабдување на производните претпријатија и занаетството и тоа со: машини, уреди и техничко-железарска и метална стока.

30. Резервни делови и прибор.

31. Резервни делови и мазива.

IV. Споредна дејност:

1. Механички, занаетчиски и механички услуги за сопствени потреби и потребите на трети лица.

2. Влачарско-занаетчиски услуги, како и други занаетчиски услуги.

3. Вадење на материјали, стоки и друго за сопствени потреби и потребите на трети лица.

4. Ускладиштување на стоки и др. во своите магацини и хладњачи за сопствени потреби и потребите на трети лица.

5. Лабораториски и падалошки услуги за сопствени потреби и за потребите на трети лица.

В. д. директор на комбинатот е Ванчо Ристовски.

Покрај директорот овластени лица за потпишување на жиро-сметката се: Христо Нанов, заменик директор, и Мирослав Крстик, финансиски директор, чии потписи ќе важат два по два.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-511/1 од 5. VII. 1969 година, на привремениот работнички совет на Комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 263/69. (750)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1159, страна 823, книга V е запишано следното: Дејноста на Молеро-фарбарската задруга „Идеал“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 145 од 18. III. 1970 година, на работничкиот совет, од одржаната седница на 12. III. 1970 година, се проширува и со: сидаро-фасадерски, електро-инсталатерска и инсталатерска за централно греење и за уреди за аклиматизација.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 294 од 30. VI. 1970 година. (1277)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните е запишано следното: Престана да постои Трговското претпријатие на големо и мало „Задругар“ — Струга, Л. бр. 2/63.

Од Окружниот стопански суд во Битола, 11. IX. 1970 година. (1469)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 49, страна 37, книга II е запишано следното: Досегашната фирма на Занаецтиското претпријатие и стовариште за пиво се менува и ќе гласи: Занаецтиско угостителско претпријатие и стовариште за пиво „Сифон“ — Куманово.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 704/69 од 11. IX. 1970 година. (1609)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 330, страна 1019, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Трговското претпријатие на мало, со мешовити колонијални и индустриски стоки „Бошава“ — Демир Капија, бидејќи се присоединува кон Трговското претпријатие на мало со мешани индустриски и колонијални стоки „Пролетер“ — Неготино, со одлуката бр. 157 од 10. IV. 1968 година, на советот на работната заедница на Претпријатието „Пролетер“ — Неготино и одлуката бр. 17 од 29. III. 1968 година на советот на работната заедница „Бошава“ — Демир Капија

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 430/68 од 11. IX. 1970 година. (1614)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 121, страна 207, книга III е запишано следното: Кон Трговското претпријатие на мало со мешовити индустриски и колонијални стоки „Пролетер“ — Неготино, се присоединува Трговското претпријатие на мало со мешовити колонијални и индустриски стоки „Бошава“ — Демир Капија, Неготино, со одлуката бр. 157 од 10. IV. 1968 година на советот на работната заедница на Претпријатието „Пролетер“ — Неготино и одлуката бр. 17 од 29. III. 1968 година на советот на работната заедница на Претпријатието „Бошава“ — Демир Капија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 448/68 од 11. IX. 1970 година. (1615)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 31, страна 257, книга I е запишано следното: Досегашниот потписник на Земјоделското стопанство „Кичево“ од Кичево инженер агроном Благој Петрески, в. д. директор е назначен за директор и како таков ќе го потпишува, задолжува и раздолжува стопанството, во границите на овластувањето, сметано од 14. VI. 1968 година.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 721/68 од 9. X. 1970 година. (1797)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 132, страна 355, книга VI е запишано следното: Кон Трговското претпријатие „Караорман“ — Скопје се присоединува Претставништвото во Зеница, на Универзалната работна организација „Борец“ — Скопје, согласно со одлуката бр. 06-2452 од 3. X. 1970 год. на работната заедница на Универзалната работна организација „Борец“ — Скопје и одлуката на работничкиот совет на Трговското претпријатие „Караорман“ — Скопје од 2. X. 1970 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 877 од 4. XI. 1970 година. (1934)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 327, страна 1537, книга I е запишано следното: Дејноста на Кооперативното претпријатие за вршење на занаетчиски услуги „Сервис“ — Тетово, согласно со одлуката број 03-233 од 15-VI-1970 година, од одржаната седница на 14-VI-1970 година се проширува и со: вршење оправка на ТВ апарати,

на радио апарати и транзистори, на нафтени печки и електрични печки, термички уреди, фрижидери, машини за перење, пегли и друго.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 771 од 12-XI-1970 година. (2080)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 241, страна 669, книга I е запишано следното: Фирмата на Фабриката за конзервирање на овошје и зеленчук со ладилник „Зора“ — Гевгелија, согласно со одлуката на работничкиот совет од одржаната седница на 14. XII. 1968 година, се менува и гласи: Земјоделско-индустриски комбинат „Зора“ — Гевгелија.

Дејноста на споменатиот комбинат се проширува во областа на производството со конзервирање на сите видови стерилни конзерви од овошје и зеленчук, производство на домати салца, маринирани производи, алкохолни и безалкохолни пијалаци, мелење на црвен пипер, на сите видови сушен зеленчук и овошје, смрзнување и разладување на овошје и зеленчук, смрзнување и одржување на месо, и друго; промет на големо и мало со сите видови земјоделски производи, репроматеријали, земјоделски и други машини, со сите стоки за широка потрошувачка, прехранбени производи, градежни материјали, електро-инсталациони материјали и други материјали.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1280/68 од 9. XII. 1969 година. (229)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 959, страна 194, книга VI е запишано следното: Кон „Алкалоид“ — индустрија за фармацевтско-хемиски производи и лековити растенија — Скопје се присоединува Земјоделската опитна станица во Кавадарци, согласно со одлуката бр. 02-100 од 5. VI. 1969 година на работничкиот совет на „Алкалоид“ — индустрија за фармацевтско-хемиски производи и лековити растенија — Скопје, од одржаната седница на 20. V. 1969 година и одлуката бр. 01-178 од 7. V. 1969 година на советот на работната заедница на Земјоделската опитна станица Кавадарци, од одржаната седница на 16. V. 1969 година, и решението бр. 01-7234 од 3. XII. 1969 година на Собранието на општината Кавадарци како Организација на здружен труд, без својство на правно лице — Опитна станица за афион и лековити растенија во Кавадарци, со следните податоци: „Алкалоид“ — индустрија за фармацевтско-хемиски производи и лековити растенија — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Опитна станица за афион и лековити растенија — Кавадарци.

Предмет на работењето на опитната станица е унапредување на афионата култура и лековитите растенија; изработува современа технологија — агротехника; подготовка на селективен материјал; зголемување на приносите, помага по потреба на другите служби на работната организација во рамките на својата стручна дејност (откуп, преработка и сл.).

Опитната станица е основана од работничкиот совет на „Алкалоид“ — индустрија за фармацевтско-хемиски производи и лековити растенија — Скопје со присоединување кон неа, на Земјоделската опитна станица — Кавадарци.

Раководител на Опитната станица е Никола Сеизов.

Опитната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 574/69 од 28. I. 1970 година. (232)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 31. XII. 1969 година, страна 162, реден број 6 е запишана промената на фирмата на Трговската работна организација со промет на меловити стоки на големо и мало, со посредување „Тргокомерц“ од Делчево, која ќе гласи: „Тргокомерц“ — трговско претпријатие на големо и мало — Делчево.

Промената на фирмата е запишана во регистарот, врз основа на одлуката бр. 01-189 од 22. II. 1969 година на работничкиот совет на трговската работна организација.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 363/69. (323)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 13. V. 1969 година, страна 345, реден број 3 е запишано проширувањето на дејноста на Шумско-индустрискиот комбинат „Плачковица“ од Радовиш, со тоа што според досегашните дејности, ќе обавува и:

1. трговска дејност на големо и мало и тоа:
 - огревни материјали (огревно дрво, камен јаглен, мазут и нафта);
 - градежна столарија;
 - амбалажа од секаков вид,
 - санитарни уреди,
 - железарска галантерија,
 - електроуреди,
 - разна опрема.
2. вршење транспортни услуги со сопствени возила на трети лица.

Впишувањето е извршено во регистарот, врз основа на одлуката бр. 279 од 12. IV. 1969 година на работничкиот совет на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи. бр. 169/69. (346)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 555, страна 243, книга III е запишана под фирма: Модна конфекција „Астибо Македонка“ — Штип — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 10 во Титов Велес, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 3. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на конфекција.

Продавницата е основана од Работничкиот совет на Модната конфекција „Астибо Македонка“ — Штип, со решението бр. 28 од 13. VIII. 1966 година.

Раководител на продавницата е Димитрова Лазо Стојна.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Раководител на работната единица е Николовски Бранко.

Работната единица број 6, во Титов Велес, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 770/68 од 29. X. 1970 година. (1898)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 407, страна 1207, книга V е запишана под фирма: Работна организација „29 Ноември“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Работна единица број 6, во Титов Велес, ул. „Димитар Влахов“ бр. 67. Предмет на работењето на работната единица е продажба на разни видови огледала, слики урамени и неурамени, стакло и вршење стаклорезачки услуги.

Работната единица е основана со присоединување на „Јавор“ — работна организација за стаклорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — Скопје, кон Градежно-занаеачкиот и услужно претпријатие „Пролет“ — Скопје, со решението Фи.

бр. 509 од 17. V. 1968 година, а подоцна Работна организација „29 Ноември“ — Скопје, со решението Фи. бр. 585 од 22. V. 1968 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 910/69 од 30. X. 1970 година. (1903)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 407, страна 464, книга VI е запишана под фирма: Работна организација „29 Ноември“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Работна единица 13 во Тетово, ул. „Илинденска“ бр. 32. Предмет на работењето на работната единица е вршење на услуги од стаклорезачкиот, стаклобрусачкиот и стаклошлифувачкиот занает, како и продажба на стаклена галантерија, рамки и урамени слики.

Работната единица е основана со присоединување на „Јавор“ — работна организација за стаклорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — Скопје кон Градежно-занаеачкиот и услужно претпријатие „Пролет“ — Скопје, со решението фи. бр. 509 од 17. V. 1968 година а подоцна Работна организација „29 Ноември“ — Скопје, со решението Фи. бр. 585 од 22. V. 1968 година.

Раководител на работната единица е Трпчевски Андро.

Работната единица број 13 во Тетово, ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 768/68 од 30. X. 1970 година. (1904)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 323, страна 11, книга II е запишана под фирма: „Горни Полог“ — претпријатие за промет, снабдување и ускладиштување и индустриска кланица со ладилник — Гостивар — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Гостивар, ул. „Никола Парачинов“ бр. 34. Предмет на работењето на продавницата е врши продажба на сите видови меса и месни производи, живина, риба, конзерви од риба, маст од домашни животни и друго.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Горни Полог“ — Гостивар, со одлуката бр. 0301—223 од 10. XI. 1969 година од одржаната седница на 6. II. 1969 година.

Раководител на продавницата е Ангелиќ Милован.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 69 од 19. XI. 1970 година. (1948)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 368, страна 343, книга II е запишана под фирма: Фабрика за текстилна конфекција и трикотажа „Напредок“ — Гаковица — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 61 во Гостивар, ул. „Борис Кидрич“ бр. 11. Предмет на работењето на продавницата е продажба на конфекциски и трикотажни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Фабриката за конфекција и трикотажа „Напредок“ — Гаковица, со одлуката бр. 5143 од 5. VII. 1968 година од одржаната седница на 13. III. 1968 година.

Раководител на продавницата е Сулејмани Љуши.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Сулејмани Љуши.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 86/69 од 11. XI. 1970 година. (1949)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 562, страна 319, книга VI е запишана под фирма: Работна организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Гостивар, ул. „Живко Брајковски“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални и прехранбени производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на „Жито Македонија“ — работна организација — Прехранбен комбинат — Скопје — Филијала — Гостивар, со одлуката од одржаната седница на 5. VI. 1967 година.

Раководител на продавницата е Атанасовски Блаже.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 6/69 од 11. XI. 1970 година. (1950)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 111, страна 913, книга III е запишана под фирма: Книгоиздателство за уметничка литература „Македонска книга“ — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница во Скопје ул. агол „Тиранска“ и „11 Октомври“ бб. Предмет на работењето на продавницата е продажба на канцелариски и школски прибор и учебници.

Продавницата е основана од Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ — Скопје, со одлуката на работничкиот совет.

Раководител на продавницата е Величковска Илија Илинка.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува раководителот Величковска Илија Илинка, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1005/68 од 9. X. 1970 година. (1956)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1247, страна 1449, книга V е запишана под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување „Дунав“ — Скопје — Самостојна организација на здружен труд со својство на правно лице „Напредок“ — село Требиште (самостоен погон).

Предмет на работењето на самостојната организација е купопродажба на сите видови нова и половина опрема, репроматеријали и други материјали и опрема наменети во земјоделството и стопанството; ќе врши купопродажба и посредување на сите видови земјоделски и производствени производи и тоа сите видови сточни производи и жива стока, градежни и огревни материјали. Покрај тоа погонот ќе се занимава и со угостителска дејност.

Погонот ќе се занимава и со земјоделско производство на површини земени под закуп од општонароден имот или добиени на бесплатно користење; со организирање на земјоделско производство на земјата на индивидуалните земјоделски производители преку создавање на разни видови кооперација; вршење услуги на земјоделските производители со земјоделски машини и алати како и со вршење на разни други услуги што се во врска со земјоделското производство; со договарање вишоци од земјоделското производство; преземање и пласман, на истите од своето подрачје; со снабдување на земјоделските производители со потребен репродукционен материјал (семе, вештачки ѓубрива итн.) со преработка и доработка на земјоделските производи; со организирање на штедење и кредитирање; стручно издигање на кадри нужни за обавување на стопанската активност на здругата; со сточарство и пчеларство и со преработки; килимра, текстилни домашни ракотворби и трговија.

Самостојниот погон е основан од работничкиот совет на Трговското претпријатие на големо и мало за купопродажба и посредување „Дунав“ — Скопје, со одлуката бр. 932 од 11. VIII. 1970 година од одржаната седница на 10. VIII. 1970 година.

Раководител на погонот е Пеџановски Панче. Самостојниот погон ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Пеџановски Панче, в. д. раководител во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 711 од 23. XI. 1970 година. (1951)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1401, страна 491, книга VI е запишано под фирма: „Агропродукт“ — експорт-импорт — Пословно удружење произвогача и прераѓивача пољопривредних производа — Суботица — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Претставништво во Скопје, ул. „Луј Пастер“ бр. 5/II. Предмет на работењето на претставништвото е склучување на договори за купопродажба на стока во име и за сметка на претпријатието, во рамките на предметот на работењето на претпријатието.

Претставништвото е основано од работничкиот совет на „Агропродукт“ — експорт-импорт — Суботица, со одлуката бр. 752 од 9. X. 1970 година, од одржаната седница на 28. IX. 1970 година.

Претставништвото ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Јанакиев Димче, раководител, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 817 од 11. XI. 1970 година. (1957)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 457, страна 253, книга III е запишано под фирма: Претпријатие за производство на конфекција „Елегант“ — Гевгелија — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 10 во Скопје, ул. „192“ бб (Бит пазар). Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со конфекција, трикотажа и друга куса стока за широка потрошувачка.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Елегант“ — Гевгелија, со одлуката бр. 03-2832 од одржаната седница на 31. X. 1968 година.

Раководител на продавницата е Љужа Цвездет.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 171/69 од 20. XI. 1970 година. (1958)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 669, страна 348, книга VI е запишано под фирма: Деловно здружение „Агромакедонија“ експорт-импорт — Скопје — Стовариштето за механизација и возила, ул. „Скопско сајмиште“ бб — Скопје. Предмет на работењето на стовариштето е промет со земјоделска и градежна механизација, товарни и леки возила.

Стовариштето е основано од Деловното здружение „Агромакедонија“ експорт-импорт — Скопје, со одлуката од 20. VII. 1970 година.

Раководител на стовариштето е Александар Апостоловски.

Стовариштето ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Александар Апостоловски, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 820 од 4. XI. 1970 г. (1959)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1402, страна 493, книга VI е запишано под фирма: Деловно здружение за унапредување на економски односи со странство и други подрачја во земјата „Инкоунион“, ул. „Наум Наумовски—Борче“ бр. 23 и Булевар „ЈНА“ бр. 68-а (во просториите на организацијата „Словенија промет“) — Скопје.

Предмет на работењето на деловното здружение е:

а) производство и промет на големо и мало со: текстил, кратка и плетена стока и конфекција; галантериска и базарска стока и играчки; крзнена стока; јажиња, производи од кадела и јута, обувки, кожа седларска и ременска стока и прибор; производи од гума, каучук и пластични маси; железарска и метална стока, велосипеди, машини за шиене и прибор; моторни возила, резервни делови и препарати за заштита на растенијата; нафтени деривати, мазива, масла и масти; фотографски и оптички апарати, инструменти и прибор; медицински, здравствени и научни апарати и прибор; рибарски материјал и прибор; музички инструменти, рибарски материјал и прибор, спортски прибор; електротехнички материјал; саати и производи од променлив материјал; бои, лакови, хемикалии и прибор; парфимериски и козметички стоки; градежни материјали, огревно дрво и јаглен; санитарен инсталационен материјал; стакло, порцелан и керамичка стока; намештај, канцелариски материјал, хартија, прибор за пишување и училишен прибор; стока и сточна храна; месо и месни преработки; жита и мелнички преработки; семенска стока; прехранбени артикли и предмети за домашни потреби; деликатесни производи; производи врз база на шеќер и какао; зеленчук, овошје и преработки; млеко и млечни производи, на база на шеќер и какао, леб и печиво; риби, цвеќе; алкохолни и безалкохолни пивалаци; тутун и тутунски преработки; кибрит и прибор; сурова кожа, волна и крзно, животински отпадаци и влакна; индустриски растенија; живина, јајца, пердуви и дивеч; производи од домашни ракотворби и уметнички занаети; дрогериска стока, — се во склад со номенклатурата на стоката од трговските струки, објавена во печатот во 1956 год. од страна на бившиот Сојуз на трговските комори која се применува во практика како трговски обичај;

б) транспорт и шпедиција;

в) туризам и угостителство.

В.д. директор на Деловното здружение е Киријаз Никола.

Деловното здружение е основано од: Индустијата за кожи „Борис Кидрич“ — Скопје, т.е. Битола,

Лозаровинарскиот комбинат „Лозар“ — Битола, Индустијата за модна конфекција и чадори „Зора“ — Охрид,

Фабриката за чешпано, волнено и синтетичко предиво „Битолатекс“ — Битола,

Хемиско-електро металуршкиот комбинат „Југохром“ — Јегуновце,

Дрвниот комбинат „Караорман“ — Струга, Земјоделско-индустрискиот комбинат „Бистра-продукт“ — Скопје,

Фабриката за емајлирани производи „Борис Кидрич“ — Струга,

ЗИК „Скопско Поле“ — погон — млекара — Битола,

Фабриката за свилени ткаенини „Илинден“ — Битола,

Фабриката за конфекција „Пелистер“ — Погон на „Битолатекс“ — Битола,

Земјоделско-индустрискиот комбинат „ЗИК“ Прилеп — Прилеп,

Трговско претпријатие на големо и мало „Разнопромет“ — Битола,

Словенија промет“ експорт-импорт — Љубљана — Филијала во Скопје, како членки на деловното здружение, со одлуката од 8. X. 1970 г.

Деловното здружение ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат в.д. директорот Киријаз Никола, Соколовски Љупчо и Забановски Атанас, во границите на овластувањето.

Обврската пред банката е со еден потпис.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 837 од 9. X. 1970 година. (1960)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 340, страна 107, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за снабдување и продажба на земјоделско-прехранбени и деликатесни производи на големо и мало „Малина“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Горно Оризари, Титоввелешко. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со деликатесни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Малина“ — Титов Велес, со одлуката бр. 05-5761/1 од 1. IX. 1969 година, од одржаната седница на 30. VIII. 1969 година.

Раководител на продавницата е Лазаров Гиго.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 19 од 19. XI. 1970 година. (1961)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 340, страна 247, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за снабдување и продажба на земјоделско-прехранбени и деликатесни производи на големо и мало „Малина“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во Титов Велес, ул. „Максим Горки“ 66. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со прехранбени стоки.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Малина“ — Титов Велес, со одлуката бр. 05-5750/2 од 4. I. 1969 година од одржаната седница на 30. VIII. 1969 година.

Раководител на продавницата е Ѓорѓиев Ванчо.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 21 од 19. XI. 1970 г. (1962)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 340, страна 247, книга III е запишана под фирма: Трговско претпријатие за снабдување и продажба на земјоделско-прехранбени и деликатесни производи на големо и мало „Малина“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница во село Богомила, Титоввелешко. Предмет на работењето на продавницата е промет на мало со овошје и зеленчук, деликатесни стоки и млечни производи.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Малина“ — Титов Велес, со одлуката бр. 05-5760 од 1. IX. 1969 година од одржаната седница на 30. VIII. 1968 година.

Раководител на продавницата е Најдов Томе.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 22 од 19. XI. 1970 г. (1963)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 1157, страна 327, книга VI е запишана под форма: Работна организација за универзална трговија на големо и мало „Младост“ — Скопје — Организација на здружен труд без својство на правно лице — Продавница број 7 во Титов Велес, ул. „Киро Чучук“ бр. 33а. Предмет на работењето на продавницата е продажба на колонијални стоки, трикотажна и техничка стока за домаќинството.

Продавницата е основана од Советот на работната заедница, со одлуката бр. 1540 од 22. VIII. 1969 година, од одржаната седница на 22. VI. 1969 година.

Раководител на продавницата е Васевска Милка. Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 847/69 од 26. X. 1970 година. (1964)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 152, страна 257, книга III е запишан под фирма: Угостителско претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес — Организација на здружен труд без својство на правно лице — ресторан во село Градско. Предмет на работењето на ресторанот е вршење на угостителска дејност со служење на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци и храна.

Ресторанот е основан од работничкиот совет на Угостителското претпријатие „Интернационал“ — Титов Велес, со одлуката од одржаната седница на 19. XI. 1969 година.

Раководител на ресторанот е Стојковски Светозар.

Ресторанот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 111/69 од 20. XI. 1970 година. (1965)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 111, страна 913, книга III е запишана под фирма: Книгоиздателство за уметничка литература „Македонска книга“ — Скопје — Организација на здружен труд — Продавница во Титов Велес, ул. „Благој Горев“ бр. 54. Предмет на работењето на продавницата е продажба на мало на канцелариски и школски материјал и прибор, учебници и литература, музички инструменти и прибор, нагледни средства, фотоапарати и фото-материјал, апарати за умножување, прибор за цртање, обрасци, машини за пишување и сметање, геодетски мерки и радио-електро акустични апарати и прибор.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Книгоиздателството за уметничка литература „Македонска книга“ — Скопје, со одлука од одржаната седница на 27. XII. 1967 година.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Никола Димко Михов, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 675/68 о 18. IX. 1970 година. (1966)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. X. 1970 година, рег. бр. 14/63, книга I е запишана под фирма: Продавница број 2 во село Трновци, на Погонот за кооперација на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ од Битола. Предмет на работењето на продавницата е промет со разен вид прехранбени продукти (колонијални) како и предмети за домашни потреби.

Раководител на продавницата е Љубе Димко Стојановски.

Продавницата е основана од ЗИК „Пелагонија“ — Битола, со одлуката бр. 02-102/1 од 26. II. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 507/70. (1999)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 2. X. 1970 година, рег. бр. 40/70, книга I е запишана под фирма: Откупна станица во Битола — кај градските бавчи под кланицата, на Трговското претпријатие „Обнова“ од Осиек. Предмет на работењето на откупната станица е откуп на отпадоци како и промет со истите.

Раководител на откупната станица е Ѓорѓи Кузмановски.

Откупната станица е основана од Трговското претпријатие „Обнова“ од Осиек, со одлуката на работничкиот совет од 22. VI. 1970 година.

Откупната станица ќе ја потпишуваат Грегориќ Звонко, Јачмениќ Мирко и Георгиевски Јордан.

Рд Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 510/70. (2000)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации, на 9. X. 1970 година, рег. бр. 4/57, книга II е запишана под фирма: Продавница во Битола, ул. „Први мај“ бр. 348, на Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ од Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е трговија со градежна столарија, градежни материјали (режан материјал, бетонско железо, цемент и дрво) и со огревно дрво.

Раководител на продавницата е Балески Јованов Огнен.

Продавницата е основана од Дрвно-индустрискиот комбинат „Црн Бор“ од Прилеп, со одлуката бр. 04-3943/1 од 1. IX. 1970 година на работничкиот совет.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи. бр. 518/70. (2001)

КОНКУРСИ

Врз основа на одлуката на Советот на Клиниката, донесена на состанокоот од 26.2.1971 година, Комисијата за работни односи на Клиниката за ортопедски болести при Медицинскиот факултет во Скопје,

распишува

К О Н К У Р С

за назначување на следните работни места:

1. — Началник на стационарот со оперативна сала
2. — Началник на поликлиниката и одделот за физичка терапија
3. — Шеф на стационарот оддел „А“
4. — Шеф на стационарот оддел „Б“
5. — Шеф на поликлиника
6. — Шеф на одделот за физ. терапија
7. — Шеф на одделот за реанимација и анестезија
8. — Шеф на финансиско-административна служба

Кандидатите покрај општите услови предвидени со Основниот закон за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

Под точките 1 и 2 наставник или помошник наставник на Медицинскиот факултет, или лекар специјалист ортопед со подолга практика,

Под точките 3, 4, 5 и 6 помошник наставник на Медицинскиот факултет, или лекар специјалист со практика.

Под точка 7 лекар специјалист — анестезиолог.

Под точка 8 Економски факултет со практика.

За реизбор на следното работно место:

1. — Главна медицинска сестра

За ова работно место се бара виша стручна подготовка со подолга практика.

Молбите таксирани со 1 динар и со потребните документи се доставуваат до Комисијата преку архивата на клиниката во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните документи нема да се земат предвид при разгледувањето.

Личниот доход се одредува според Правилникот за распределба на личните доходи на клиниката.

ОД КОМИСИЈАТА ЗА РАБОТНИ ОДНОСИ

Комисијата за засновање и престанок на работниот однос при Средношколскиот дом „Томе Стефановски — Сеник“ — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

1. Воспитач со завршен Филозовски факултет, Виша педагошка академија или соодветни школи од воспитно-образовна насока. Предност имаат лица со завршена група Педагогија, со полно работно време на определено работно време.

2. Воспитач со работно време од 4 часа дневно, на определено работно време. Условите се исти како и под точка 1.

3. Медицинска сестра со работно време од 4 часа дневно, со завршено средно медицинско училиште, на определено работно време.

Покрај молбата таксирана со еден динар таксена марка се доставува: документ за стручната подготовка и лекарско уверение.

Некомплетираните документи нема да се земат предвид за разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Работните места се на определено работно време до 30. VI. 1971 година.

Потребните документи се доставуваат до Средношколскиот дом „Томе Стефановски — Сеник“ — 91001 Скопје.

Конкурсната комисија на „ИНКОУНИОН“ увоз-извоз Скопје, ги огласува како слободни следните работни места:

I. Повеќе комерцијалисти за работа на откуп на добиток за извоз и тоа во местата: Београд, Загреб, Љубљана, Винковци, Лачарак, Стара Пазова, Зрењанин, Дебељача, Мартинци.

II. 2 (два) сметководни службеника за работа во Скопје.

У с л о в и:

Под I. покрај општите, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— средна, виша, висока стручна подготовка и висококвалификуван работник,

— стаж — преку 5 години во надворешна трговија.

Под II. покрај општите, кандидатот треба да ги исполнува и следните услови:

— средна и виша подготовка,

— стаж — 5 односно 10 години практика,

Конкурсот е отворен до пополнување на работните места. (542)

Конкурсната комисија на самостојната организација на здружен труд — Погон за ремонт и сервис „Аутотурист“ — Скопје на претпријатието „Аутомакедонија“ — увоз-извоз Скопје, за реизбор на директорот на погонот

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за именување (реизбор) на директор на самостојната организација на здружен труд — Погон за ремонт и сервис „Аутотурист“ — Скопје.

Покрај општите услови, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови:

да имаат висока школска подготовка од техничка (машинска насока и најмалку 15 години работно искуство на сервисно ремонтни работи од авто-струка, од кои најмалку 10 години на раководни работни места, или

стручна подготовка на висококвалификуван работник автомеханичар и најмалку 20 години работно искуство на сервисно-ремонти работи од авто-струка, од кои најмалку 15 години на раководни работни места.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Молбите се поднесуваат до Конкурсната комисија на претпријатието „Аутомакедонија“ — Скопје — Погон за ремонт и сервис „Аутотурист“ — Скопје, ул. „Крушевска“ бр. 19.

Некомплетираните молби нема да се земаат предвид.

Деловниот одбор на Заводот за рехабилитација на деца и младинци — Скопје

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место:

1. СТРУЧЕН НАСТАВНИК во сервисот за переење на веш, — ВКВ или КВ работник.

Кандидатите, покрај општите услови предвидени со ОЗРО, треба да ги исполнуваат и посебните услови наведени во конкурсот.

Личен доход според Правилникот.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

Молбите, со потребните документи, таксирани со 1 динар, да се доставуваат на адреса: Завод за рехабилитација на деца и младинци Скопје, пошт. фах 523. (540)

Конкурсната комисија при Здравствениот дом — Винаца

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување работното место секретар на домот

У с л о в и:

— виша управна или виша економска школска подготовка;

— да има најмалку 3 години работен стаж на раководно работно место.

Личен доход по Правилникот за лични доходи на домот.

Конкурсот трае 15 дена од објавувањето т.е. до пополнување на работното место. (541)

На основа на членот 67 од Законот за социјална заштита („Службен весник на СРМ“ бр. 16/70 година и членот 60 од Статутот на Центарот, Конкурсната комисија на Центарот за социјална работа Гостивар

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за реизборност на директор на Центарот за социјална работа

Услови:

Покрај општите услови предвидени во членот 20 од ОЗРО треба да ги исполнува и следните услови:

— да има завршено виша социјална школа или соодветна виша школа;

— да има над 10 години работно искуство од кои 3 години искуство на раководни места;

— да ги познава проблемите на социјалната заштита.

Кандидатите покрај молбата обавезно приложуваат и доказ за школската подготовка, работната подготовка и раководно искуство. До колку се во работен однос одобрение од установата. Приложуваат уверение за да не се осудувани, да не се наоѓа под истрага, како и лекарско уверение.

Молбите со потребна документација се доставуваат до Центарот за социјална работа — Гостивар. Некомплетираните документи не се земаат предвид.

Конкурсот е отворен 15 дена по објавувањето.
ОД КОНКУРСНАТА КОМИСИЈА
544/II

Врз основа на чл. 44 точка 10 од Законот за високото школство во СРМ, Советот на Медицинскиот факултет на Универзитетот во Скопје,

р а с п и ш у в а

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места на Медицинскиот факултет во Скопје:

— еден АСИСТЕНТ по предметот ПАТОЛОШКА АНАТОМИЈА;

— три АСИСТЕНТА по предметот ПРОТЕТИКА;

— еден АСИСТЕНТ по предметот БИОХЕМИЈА;

— еден АСИСТЕНТ по предметот СТОМАТОХИРУРГИЈА;

— еден АСИСТЕНТ по предметот ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА;

— четири АСИСТЕНТА по предметот ХИРУРГИЈА;

— два АСИСТЕНТА по предметот ДЕНТАЛНА ПАТОЛОГИЈА;

— еден АСИСТЕНТ по предметот МИКРОБИОЛОГИЈА;

— еден АСИСТЕНТ по предметот ДЕРМАТО-ВЕНЕРОЛОГИЈА;

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите предвидени за избор на наставници и соработници, согласно со членот 130, 131 и 135 од Законот за високото школство во СРМ.

Молбите таксирани со 1 динар таксена марка, биографија и примерок од стручните трудови се поднесуваат до Секретаријатот на овој Факултет — Пошта 9.

Конкурсот трае 15 дена по објавувањето.

УНИВЕРЗИТЕТ „КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ — СКОПЈЕ

С О О П Ш Т Е Н И Е

комуналното прегријатије „Градска чистота“ — Скопје, за покажаната загуба во износ од 1,282.113,50 нови динари презема мерки за санирање на загубата. Санирањето на загубата се предлага да се обави од средствата на буџетот на Собранието на град Скопје. (343)

СОДРЖИНА

Страна

- | | | |
|-----|--|-----|
| 39. | Закон за заштита од градобијност — — | 137 |
| 40. | Одлука за давање согласност на финансискиот план на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за 1971 година — — — — — | 138 |
| 41. | Одлука за давање одобрение на Програмата на Републичкиот фонд за патишта за користење на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1971 година за финансирање на патната мрежа во Социјалистичка Република Македонија — | 138 |
| 42. | Одлука за давање одобрение на Програмата на Републичкиот фонд за користење на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството во 1971 година за довршување на изградбата на пороите на мелиоративните системи во Социјалистичка Република Македонија — — — — | 139 |
| 43. | Одлука за давање одобрение на Програмата за работа на Републичкиот фонд за истражувачки работи во рударството за користење на средствата на Социјалистичка Република Македонија за инвестиции во стопанството за 1971 година за финансирање на рударските истражувања — — — — — | 139 |
| 44. | Одлука за избор на судии на окружните судови во Скопје, Штип и Битола — | 139 |
| 45. | Одлука за именување на првиот Управен одбор на Републичкиот фонд за стимулирање талентираноста на младите — — | 139 |
| 46. | Одлука за именување членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за шумување на голините — — — — — | 140 |
| 47. | Одлука за потврдување Статутот на Ансамблот за народни игри и песни на Социјалистичка Република Македонија „Танец“ — Скопје — — — — — | 140 |
| 48. | Одлука за потврдување Статутот на Геолошкиот завод — Скопје — — — — — | 141 |
| 49. | Одлука за потврдување Статутот на Шумарскиот институт — Скопје — — — — — | 141 |
| 50. | Одлука за потврдување Одлуката за именување и дополнување на Статутот на Филозофскиот факултет — Скопје — — | 141 |
| 51. | Одлука за разрешување и именување член на Советот на Институтот на туберкулоза на СРМ — Скопје — — — — | 141 |
| 52. | Препорака за отстранување и спречување на негативните појави при отуѓување на станбените згради и станови во општествена сопственост — — — — — | 142 |